



**БАРАЊЕ ЗА ГОТОВИНСКИ КРЕДИТ ЗА ПЕНЗИОНЕР
ДО 100.000 ДЕНАРИ ВРЗ ОСНОВА НА МЕНИЦА БЕЗ ЖИРАНТ**

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ				
Име:		Презиме:		
ЕМБГ:		Идентификација: <input type="checkbox"/> Лична карта <input type="checkbox"/> Пасош		Рег. бр.
Адреса (од л.к):		Место:	Град:	Држава:
Контакт адреса:		Место:	Град:	Држава:
Стручна подготовка*: <input type="checkbox"/> ВСП <input type="checkbox"/> ВШП <input type="checkbox"/> ССП <input type="checkbox"/> НСП		Брачна состојба*: <input type="checkbox"/> во брак <input type="checkbox"/> разведен/а <input type="checkbox"/> останато		Број на издржувани членови:
Телефон:		Мобилен:	e-mail:	
ПОДАТОЦИ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ СО КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ				
Дали остварувате директна или индиректна контрола (над 50%) во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА				
Назив на субјектот:		Матичен број:		
Дали сте член во орган на управување или застапување во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА				
Назив на субјектот:		Матичен број:		
Податоци за членови на потесно семејство: (Име, презиме и ЕМБГ)	Мајка:	Татко:	Сопруг/а:	Дете: Дете:
	ЕМБГ:	ЕМБГ:	ЕМБГ:	ЕМБГ: ЕМБГ:
ПОДАТОЦИ ЗА ПЕНЗИЈА				
Пензијата ја прима преку Комерцијална банка на сметка бр. _____				
ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТНО - ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ				
Опис на недвижност: <input type="checkbox"/> куќа <input type="checkbox"/> стан <input type="checkbox"/> виленица <input type="checkbox"/> земјиште <input type="checkbox"/> друго сопственост % Возило: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не				
Месечни приходи:	Пензија:	Закупнини:	Други приходи:	Вкупно:
Месечни расходи:	Закупнини:	Осигурување:	Други трошоци:	Вкупно:
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ				
Баран износ на кредит: _____ денари		Рок на отплата: _____ месеци		
Начин на отплата: <input type="checkbox"/> Траен налог од трансакциска сметка				
Средствата од одобриениот кредит да се исплатат на трансакциска сметка број: _____				
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЖИРАНТОТ				
Име:		Презиме:		
Адреса :		Место:	Град:	Држава:
ЕМБГ:		Лична карта број:		Број на издржувани членови:
Телефон:		Мобилен:		e-mail:
Потпис: Кредитобарател		Потпис: Жирант		Место: Датум:

Податоците обележани со * се незадолжителни и истите не мора да бидат пополнети. Потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците. Информиран сум дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на лични податоци. Информиран сум за условите на кредитот и истите ги прифаќам. Средствата од одобриениот кредит нема да ги употребам за подмирување на доспеани обврски или обврски кои доспеваат во рок од 30 дена кон Комерцијална банка АД Скопје, ниту за купување на акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје.

Пополнува Банката:

Барањето го примил: _____ Датум: _____